



Врз основа на член 20-г од Закон за вработените во јавниот сектор (Сл. весник бр. 27/14, и 14/20), член 22 и 23 од Закон за работните односи ((Сл. весник бр.62/05 и 288/2021), а поради зголемен обем на работа, ВД Директорот на ЈП „Паркови и зеленило“ Скопје објавува

### ЈАВЕН ОГЛАС 02/2022

#### за вработување на неопределено време на даватели на услуги и помошно-технички персонал во ЈП „Паркови и зеленило“ Скопје на работно место

**1. Работник со помошни машини** во Сектор - Градско зеленило, шифра КДР0305В01014, петнаесет (15) извршители,

• **Посебни услови**

- најмалку ниво на квалификации I или основно образование
- за нивото В1 најмалку една година работно искуство во струката;
- Работни денови од понеделник до петок 07:00 - 15:00 часот
- Работни часови неделно 40 часа
- Паричен нето износ на плата 21.973,00 денари.

**НАПОМЕНА:** Предвидени вработувања согласно годишниот план на институцијата за 2022 год. се: Македонец(ка) 10, Албанец(ка) 3, Турчин(ка) 1 и Ром(ка) 1.

**2. Општ работник** во Сектор - Градско зеленило, шифра КДР0305В02031, пет (5) извршители,

• **Посебни услови**

- најмалку ниво на квалификации I или основно образование
- за нивото В2 со или без работно искуство во струката;
- Работни денови од понеделник до петок 07:00 - 15:00 часот
- Работни часови неделно 40 часа
- Паричен нето износ на плата 18.011,00 денари.

**НАПОМЕНА:** Предвидени вработувања согласно годишниот план на институцијата за 2022 год. се: Македонец(ка) 3, и Ром(ка) 1 и Други (1).

**3. Работник во расадник / Хортикултурен работник**, Одделение за хортикултура, Сектор - Градско зеленило, шифра КДР0305В02039, пет (5) извршители,

• **Посебни услови**

- најмалку ниво на квалификации I или основно образование
- за нивото В2 со или без работно искуство во струката;
- Работни денови од понеделник до петок 07:00 - 15:00 часот
- Работни часови неделно 40 часа
- Паричен нето износ на плата 21.587,00 денари.

**НАПОМЕНА:** Предвидени вработувања согласно годишниот план на институцијата за 2022 год. се: Македонец(ка) 3 и Албанец(ка) 2.

**4. Работник во зеленило**, Одделение за подигање зеленило, Сектор - Подигање зеленило, шифра КДР0305В02015, шест (6) извршители,

• **Посебни услови**

- најмалку ниво на квалификации I или основно образование
- за нивото В2 со или без работно искуство во струката;
- Работни денови од понеделник до петок 07:00 - 15:00 часот
- Работни часови неделно 40 часа
- Паричен нето износ на плата 22.873,00 денари.

**НАПОМЕНА:** Предвидени вработувања согласно годишниот план на институцијата за 2022 год. се: Македонец(ка) 4, Албанец(ка) 1 и Ром(ка) 1.

**5. Шумар**, Објект Водно и Гази Баба, Сектор - Вонградско зеленило, шифра КДР0305В04052, двајца (2) извршители,

• **Посебни услови**

- За ниво Б4 стекнато најмалку ниво на квалификации IV, 240 кредити според ЕЦВЕТ или МКСОО или четири годишно средно образование.
- за нивото Б4 со или без работно искуство во струката
- Распоред на работно време
- Работни денови од понеделник до петок 07:00 - 15:00 часот
- Работни часови неделно 40 часа
- Паричен нето износ на плата 22.616,00 денари

**НАПОМЕНА:** Предвидени вработувања согласно годишниот план на институцијата за 2022 год. се: Македонец(ка) 2.

**6. Работник со помошни машини**, Објект Водно и Гази Баба, Сектор - Вонградско зеленило, шифра КДР0305В01014, еден (1) извршител,

• **Посебни услови**

- најмалку ниво на квалификации I или основно образование
- за нивото В1 најмалку една година работно искуство во структурата;
- Работни денови од понеделник до петок 07:00 - 15:00 часот
- Работни часови неделно 40 часа
- Паричен нето износ на плата 22.230,00 денари.

**НАПОМЕНА:** Предвидени вработувања согласно годишниот план на институцијата за 2022 год. се: Бошњак 1.

**7. Општ работник**, Одделение за тековно одржување на дрворедите, Сектор - Дрвореди, шифра КДР0305В02031, двајца (2) извршители,

• **Посебни услови**

- најмалку ниво на квалификации I или основно образование
- за нивото В2 со или без работно искуство во структурата;
- Работни денови од понеделник до петок 07:00 - 15:00 часот
- Работни часови неделно 40 часа
- Паричен нето износ на плата 20.815,00 денари.

**НАПОМЕНА:** Предвидени вработувања согласно годишниот план на институцијата за 2022 год. се: Македонец(ка) 2.

**8. ВКВ Автоелектричар**, Одделение за експлоатација, сервиси и тековно одржување и регистрација на возилата, Сектор - Механизација, шифра КДР0401А01004, еден (1) извршител,

• **Посебни услови**

- помошно-технички лица од прво ниво (А1), со најмалку ниво на квалификации IV, 240 кредити според ЕЦВЕТ или МКСОО или четиригодишно средно образование,
- за нивото А01 најмалку три години работно искуство во структурата;
- Други посебни услови
- ВКВ квалификација
- Распоред на работно време
- Работни денови од понеделник до петок 07:00 - 15:00 часот
- Работни часови неделно 40 часа
- Паричен нето износ на плата 23.388,00 денари

**НАПОМЕНА:** Предвидени вработувања согласно годишниот план на институцијата за 2022 год. се: Албанец(ка) 1.

**9. ВКВ водоинсталатер**, Одделение за вградување на парковска хидрантска мрежа, Сектор - Подигање на зеленило, шифра КДР0305В04057, еден (1) извршител,

• **Посебни услови**

- За ниво Б4 стекнато најмалку ниво на квалификации IV, 240 кредити според ЕЦВЕТ или МКСОО или четири годишно средно образование.
- за нивото Б4 со или без работно искуство во структурата
- Други посебни услови
- ВКВ квалификација
- Распоред на работно време
- Работни денови од понеделник до петок 07:00 - 15:00 часот
- Работни часови неделно 40 часа
- Паричен нето износ на плата 23.388,00 денари

**НАПОМЕНА:** Предвидени вработувања согласно годишниот план на институцијата за 2022 год. се: Македонец(ка) 1.

Сите кандидати треба да ги исполнуваат општите услови:

- Да е државјанин на Р. С.Македонија
- Активно да го користи македонскиот јазик
- Да е полнолетен
- Да има општа здравствена способност за работното место
- Со правосилна судска пресуда да не му е изречена казна забрана за вршење на професија, дејност или должност.

Кандидатите доставуваат пријава која може да се превземе од веб страницата на ЈП „Паркови и зеленило“Скопје.

Документи кои треба да се приложат заедно со пријавата се:

- Уверение за државјанство
- Копија од Лична карта или Извод од матична книга на родени
- Лекарско уверение
- Доказ дека со правосилна судска пресуда да не му е изречена казна забрана за вршење на професија, дејност или должност
- Диплома за завршено образование
- Потврда за работно искуство доколку се бара
- Дополнителен документ за потврда за исполнување на другиот посебен услов доколку се бара.

Приложените документи кон пријавата во оригинал или копија заверени на нотар.

Постапката за селекција за вработување на помошно технички персонал во јавно претпријатие се состои од проверка на внесените податоци во пријавата за вработување и проверка на приложените докази, а постапката за селекција на вработување на давател на услуга е согласно Правилникот за формата и содржината на јавниот оглас за вработување и интерниот оглас за унапредување, начинот на поднесување на пријавата за вработување и унапредување, начинот на спроведување на селекцијата за вработување и за унапредување, како и начинот на бодирањето за давателите на јавни услуги арх. бр. 02-1194/11 од 22.06.2017 година на ЈП „Паркови и зеленило“ Скопје..

Секој заинтересиран кандидат кој ги исполнува горенаведените услови може да ја достави својата пријава со приложени потребни документи) во седиштето на ЈП „Паркови и зеленило“ Скопје (Архива) или по пошта на бул. Илинден бр.104, 1000 Скопје во рок од 15 (петнаесет) дена, сметано од денот на објавување на огласот во дневен печат.

Доколку на јавниот оглас се пријавиле до 200 кандидати за едно работно место изборот на кандидати се врши во рок од 60 дена, од 201 до 500 кандидати од 90 дена, над 500 кандидати од 120 дена, по истекот на рокот на пријавувањето.

Контакт: тел: 02/3070 112, e-mail: covecki.resursi@parkovi.com.mk.

Сите доставени информации ќе се третираат како строго доверливи.

Задоцнетите и некомплетни пријави нема да бидат земени во предвид.

**Ј.П. Паркови и зеленило**  
**N.P. Parqe dhe Gjelbërime**  
**Директор / Drejtor**  
**Rexhepi Zuhejr**

